

**УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА**

2006 . 24  
.07-4367/1  
24 2006

**Бранко Црвенковски, . .**

**Љубиша Георгиевски, . .**

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ  
НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА**

1  
 (“  
” 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004 70/2006), 4 2  
3, :  
“  
”  
3 4.  
21 1 :  
“ 4.000 5.000 , :”  
2 :  
“ 1  
800 1.000 .”  
3 :  
“ 1  
800 1.000 .”  
22 1 : “ 3 - ”  
: “ ”  
2 : “ -” , “ : “ ”  
” : “ “

4  
23 :  
“ , , ( 6 1), 100  
, .  
1  
,  
.”

5  
23- :  
“ 21 1 1 2 ,  
:  
- - 1.500  
; -  
- , 500  
- - 300  
.  
.”

6  
“  
”.